



Република Македонија

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ул. "Македонија" бр.5, 1000 Скопје | тел.02/3218 130 факс.02/3218 131 | [contact@ssrm.mk](mailto:contact@ssrm.mk)

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

### О Г Л А С

- За избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија;
- За избор на претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје и
- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Битола за граѓанска област.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010).

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: [prijava.doc](#).

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-1586/2  
07.10.2016 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Зоран Караџовски